

*Групацјата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацјата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацјата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност*

## Цементарница УСЈЕ АД Скопје

### ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

#### Софтверски инженер

Софтверскиот инженер ќе биде дел од ИТ тимот и ќе биде задолжен за анализа и развој на нови апликации и нивна имплементација со цел подобро функционирање на процесите во компанијата, како и учество во реализација на нови проекти во компанијата и во Групацјата ТИТАН. Покрај тоа, ќе биде одговорен за одржување на постоечките апликации на Windows платформа.

Нето платата за работното место е од 60.000,00 денари.

Дополнителни бенефиции: бонус за успешно работење, приватно здравствено осигурување и обуки за стекнување сертификации, како и стипендии за магистерски и МБА студии.

Ова работно место нуди можност за понатамошен кариерен развој на менаџерски и лидерски позиции во компанијата и проект менаџмент позиции во Групацјата ТИТАН.

#### Квалификации на кандидатите:

- Да има завршено ВСС/VII степен (240 кредити) на ФИНКИ (сите насоки), ФЕИТ (насока компјутерски технологии и инженерство) како и други факултети поврзани со софтверско инженерство
- Работно искуство во програмирање од најмалку 2 години
- Одлично познавање на Microsoft Visual Studio алатките со посебен акцент на C#, Microsoft Windows Server 2012 (и понови верзии), Microsoft SQL 2012,
- Познавање на VMWare околина ќе се смета за предност
- Искуство во администрација на SAP и Oracle Database ќе се смета за предност
- Одлично познавање на англискиот јазик

#### Конкурентски предности:

Желба за работа во средина со високи барања  
Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности  
Динамичност, ефективност и ефикасност  
Флексибилност и адаптивност  
Посветеност, мотивираност, иницијативност  
Тимска работа и кооперативност  
Решавање на проблеми

#### Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо
2. Биографија на англиски јазик (CV)

### 3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.

Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

**Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје,**

**<http://www.usje.com.mk>**

**каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.**

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.